

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 186

17 декември 2014, среда

година LXX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                      | Стр. |                                                                                                                                                                                                              | Стр. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5742. <b>Одлука</b> за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво .....                                                                                               | 2    | 5747. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за класификација на приходите .....                                                                                                                      | 3    |
| 5743. <b>Одлука</b> за именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор .....                                                                   | 2    | 5748. <b>Упатство</b> за изменување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.....                                                                                 | 22   |
| 5744. <b>Одлука</b> за именување член и заменик член на Комисијата за решавање на жалби од областа на енергетиката .....                                                                             | 2    | 5749. <b>Правилник</b> за работата и организацијата на Комисијата за усогласување, како и начинот на нејзината работа.....                                                                                   | 36   |
| 5745. <b>Одлука</b> за именување на членови на Програмскиот совет на Македонската радио-телевизија (МРТ).....                                                                                        | 2    | 5750. <b>Исправка</b> од Агенцијата за катастар на недвижности .....                                                                                                                                         | 36   |
| 5746. <b>Одлука</b> за објавување јавен конкурс за избор на претседател и членови на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка..... | 3    | 5751. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас..... | 37   |
|                                                                                                                                                                                                      |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                     | 1-24 |

О. Г. Николоски, дипломиран политиколог на Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје,

Бр. 08-42271/1  
9 декември 2014 година  
Скопје

Министер за финансии,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ НА СИНТЕТИЧКИТЕ КОНТА ОД КЛАСАТА 7-ПРИХОДИ****КЛАСА 7: ПРИХОДИ****71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ****711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки****7111 Персонален данок на доход**

- 711111 Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон
- 711112 Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот
- 711113 Данок на пензии
- 711114 Данок на плати остварени во странство
- 711115 Данок на примања остварени по основа на договор за дело
- 711116 Данок на доход на земјоделска дејност утврден според катастарски приход
- 711117 Данок на лични примања на носители на јавни функции, на членови на органи на управување и на органи на надзор, на трговски друштва, на членови на МАНУ, судии поротници, вешти лица и слично
- 711118 Данок на доход на приходи од самостојна дејност, освен од занаетчиска, адвокатска, нотарска и дејност на извршители
- 711119 Данок на доход на приходи од имот и имотни права по одбивка
- 711120 Данок на доход на приходи од имот и имотни права по решение на органот за јавни приходи
- 711121 Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост
- 711122 Данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката
- 711123 Данок на доход на приходи од капитал - од камата
- 711124 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на недвижности
- 711125 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на хартии од вредност
- 711126 Данок на доход на приходи од добивки - од игри на среќа и други наградни игри
- 711127 Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи за даночни обврзници граѓани
- 711128 Данок на доход на други видови приходи
- 711129 Камата за ненавремено плаќање на персонален данок од доход
- 711130 Данок на други лични примања на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон
- 711131 Данок на други лични примања на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот
- 711132 Данок на други лични примања остварени во странство
- 711133 Данок на доход на физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност
- 711134 Данок на доход на земјоделска дејност утврден според вистински доход

- 711135 Данок на доход на приходи од самостојна дејност според паушално утврдениот нето приход за даночните обврзници кои не се корисници на продажни места на зелените пазари
- 711136 Данок на доход на приходи од капитални добивки - од учество во капиталот
- 711138 Данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени приходи
- 711139 Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврдениот нето приход
- 711140 Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност
- 711141 Данок на доход на приходи од земјоделска дејност според паушално утврден приход
- 711142 Данок на пензиски надоместок по основ на доброволно пензиско осигурување
- 711143 Данок на доход кој го остварува физичко лице кое не е резидент на Републиката за доходот што е остварен на територијата на Република Македонија
- 711144 Данок на доход на приходи од вршење на самостојна дејност на адвокати
- 711145 Данок на доход на приходи од вршење на самостојна дејност на нотари
- 711146 Данок на доход на приходи од вршење на самостојна дејност на извршители  
Данок на доход според паушално утврдениот доход на приход од
- 711147 самостојно вршење на дејност на корисници на продажни места на зелените пазари

**7112 Данок од добивка**

- 711211 Месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови
- 711212 Месечни аконтации на данок на добивки за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица
- 711213 Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови
- 711214 Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници-корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови
- 711215 Камата за ненавремено плаќање на данокот на добивка
- 711216 Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица
- 711217 Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица
- 711218 Задржан данок на приход од дивиденди, платен на странски правни лица
- 711219 Задржан данок на приход од камата од резидент, платен на странски правни лица
- 711220 Задржан данок на приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица во РМ, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица
- 711221 Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од резидент, платен на странски правни лица

- 711222 Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во РМ, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица
- 711223 Задржан данок на приход од забавни или спортски активности кои се вршат во РМ, платен на странски правни лица
- 711224 Задржан данок на приход од вршење на менаџмент, консалтинг, финансиски услуги и услуги на истражување и развој и други услуги, ако приходот е исплатен од резидент или ако приходот е на трошок на постојната деловна единица во РМ, платен на странски правни лица
- 711225 Задржан данок на приход остварен од закуп на недвижности во РМ, платен на странски правни лица
- 711226 Задржан данок на приход во форма на награди кои се доделени на натпревари во РМ, до колку приходот од секој натпревар ја надминува денарската противвредност од 500 евра, платен на странски правни лица
- 711227 Задржан данок на приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици во РМ, платен на странски правни лица
- 711228 Задржан данок на приход од телекомуникациски услуги помеѓу РМ и странска држава, платен на странски правни лица
- 711229 Годишен данок на вкупен приход
- 711230 Данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката
- 711231 Камата за ненавремено плаќање на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивка

**712 Придонеси за социјално осигурување****7121 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување**

- 712111 Придонес од добивка за пензиско и инвалидско осигурување за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење
- 712113 Придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурување за работници кај правни лица
- 712114 Придонес од плати на вработени кај физички лица кои вршат самостојна дејност
- 712116 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување на физички лица што вршат самостојна дејност
- 712117 Придонес за продолжено пензиско и инвалидско осигурување
- 712121 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и дипломатски и конзуларни претставништва
- 712122 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за изминати години
- 712124 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за индивидуални земјоделци
- 712125 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа

**7122 Придонес за здравствено осигурување**

- 712211 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување
- 712213 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица

- 712215 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои вршат самостојна дејност
- 712216 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на вработени кај лица кои вршат самостојна дејност
- 712221 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство, живинарство, пчеларство или риболов
- 712222 Придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници (осигуреници кај странски работодавци, или во служба на меѓународни мисии и организации, странски дипломатски и конзуларни претставништва, граѓани кои пристапиле кон задолжително здравствено осигурување)
- 712223 Придонес за здравствено осигурување за изминати години
- 712225 Други приходи на Фондот за здравствено осигурување
- 712226 Придонес за задолжително здравствено осигурување по судски постапки
- 712227 Придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа

**7123 Придонеси за вработување**

- 712311 Придонес за вработување од плати на работниците од правни лица
- 712315 Придонес за вработување од плати на работници вработени кај лица кои вршат самостојна дејност, односно кај физички лица
- 712316 Придонес за вработување што го уплатуваат работниците на привремена работа во странство
- 712317 Придонес за вработување за изминати години

**7124 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување уплатен за други корисници**

- 712411 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Агенцијата за вработување на РМ на невработени лица
- 712412 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување за боледување над 21 ден од Фондот за здравствено осигурување
- 712413 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа ФПИОМ за корисниците на надоместоците по основа на инвалидност
- 712414 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќаат Центарот за социјални работи и надоместок на плата за скратено работно време поради неа на хендикепирано дете

**7125 Придонес за здравствено осигурување уплатен за други корисници**

- 712511 Придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица
- 712512 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на пензии и парични надоместоци според прописите на пензиското и инвалидското осигурување
- 712513 Средства за задолжително здравствено осигурување од Основниот Буџет
- 712514 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита

**713 Даноци на имот****7131 Данок на имот**

- 713111 Данок на имот од физички лица
- 713112 Данок на имот по повисока стапка
- 713113 Данок на имот од правни лица
- 713114 Данок на имот од физички лица наплатен по присилен пат

**7132 Данок на наследство и подарок**

- 713211 Данок на наследство и подарок

**7133 Данок на промет на недвижности**

- 713311 Данок на промет на недвижности
- 713312 Данок на промет на недвижности по повисока стапка

**7135 Камати**

- 713512 Камата за ненавременно плаќање на данокот на имот

**714 Домашни даноци на стоки и услуги****7141 Данок на додадена вредност**

- 714115 Данок на додадена вредност при увоз на добра
- 714116 Данок на додадена вредност при промет во земјата
- 714118 Камата за ненавременно плаќање на данокот на додадена вредност
- 714119 Данок на додадена вредност по основа на донации

**7142 Акцизи**

- 714214 Акциза на керозин како погонско гориво
- 714216 Акциза на керозин како гориво за греење
- 714219 Акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00
- 714220 Акциза на течен нафтен гас како погонско гориво (ТНГ-ПГ)
- 714221 Акциза при увоз на минерални масла
- 714222 Акциза на тутунски добра
- 714223 Акциза при увоз на тутунски добра (преработки од тутун)
- 714224 Акциза на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и непенливи пијалаци
- 714227 Акциза при увоз на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и непенливи пијалаци
- 714230 Акциза на пиво
- 714231 Акциза при увоз на пиво
- 714232 Акциза на патнички автомобили
- 714249 Камата за ненавременно плаќање на акцизи
- 714251 Акциза на авионски бензин (тарифна ознака 2710 11 31 00)
- 714253 Акциза на течен нафтен гас како гориво за греење (ТНГ-ГГ)
- 714258 Акциза на мазут М-1 и мазут М-2
- 714263 Акциза на гасно масло-гориво за греење (ЕП-1)
- 714264 Акциза на ЕУРОСУПЕР БС-95
- 714265 Акциза на ЕУРОСУПЕР БС-98
- 714266 Акциза на ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- 714267 Акциза на мазут (М-1 НС)
- 714270 Дел од акцизата на етил алкохол во износ од 40 денари/литар чист алкохол
- 714271 Дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар по степен алкохол по литар
- 714272 Акциза на нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00

**715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)****7152 Увозни такси**

- 715211 Посебни такси на увезени стоки од правни лица
- 715212 Посебни такси на увезени стоки од физички лица

**7153 Други увозни давачки и такси**

- 715311 Посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи (прелевмани)
- 715312 Прелевмани за примарни земјоделски производи
- 715313 Прелевмани за преработени земјоделски производи
- 715316 Лежарина на стоки сместени во царински магацини и стоваришта
- 715317 Компензаторна давачка
- 715318 Камати за ненавремено платени царински давачки
- 715319 Останати приходи од царини
- 715321 Такса за извоз на непреработени и преработени земјоделски производи
- 715323 Царински давачки за индустриски производи
- 715324 Царински давачки по вредност за земјоделски производи
- 715325 Царински давачки по единечна мерка за земјоделски производи
- 715326 Компензаторна камата (ДДВ)
- 715327 Камата за долг (ДДВ)
- 715328 Камата за долг (царина)
- 715329 Компензаторна камата (царина)
- 715332 Привремени антидампинг давачки
- 715333 Дефинитивни антидампинг давачки

**716 Еднократни посебни такси****7161 Еднократни посебни такси**

- 716111 Еднократна посебна такса при интегрирана наплата на придонеси за задолжително социјално осигурување и персонален данок на плата
- 716112 Еднократна такса при присилна наплата на царински долг

**717 Даноци на специфични услуги****7171 Комунални даноци**

- 717111 Комунална такса за привремен престој
- 717112 Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија
- 717115 Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата
- 717116 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление
- 717119 Други приходи по основа на комунална дејност
- 717121 Посебни превозни такси
- 717129 Други комунални такси
- 717130 Комунална такса за користење на површини во кампови, подигање на шатори и за друга слична привремена употреба
- 717131 Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност
- 717132 Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места

- 717133 Комунална такса за користење музика во јавните локали
- 717134 Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории
- 717135 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност
- 717136 Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила
- 717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште
- 717138 Надоместоци од комунална дејност
- 717140 Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС

**718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност****7181 Дозволи за вршење на дејност**

- 718111 Дозволи за вршење на бизнис
- 718112 Професионални дозволи
- 718113 Надоместок за лиценци од игри на среќа и забавни игри
- 718114 Месечен надоместок од одделни игри на среќа
- 718115 Надомест за пренамена и закуп на земјиште
- 718116 Приходи од локации за изградба на инвестициони објекти
- 718117 Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискотек и дискотек на отворен простор
- 718118 Надоместок за заштита на животната средина за добивање дозвола за увоз на употребувани производи, стоки и отпадоци и остатоци од олово, пепел и остатоци што содржат главно олово, отпадоци и остатоци од потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори и отпадоци и остатоци што содржат олово
- 718119 Надоместок за заштита на животната средина за добивање на дозвола за извоз на делови собрани од природата
- 718120 Надоместок за заштита на животната средина за добивање на дозвола за увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка
- 718121 Надоместок за заштита на животната средина при регистрација на моторни возила и пловни објекти
- 718122 Надоместок за заштита на животната средина при сеча на дрва
- 718123 Надоместок за заштита на животната средина за управување со индустриски неопасен отпад
- 718124 Надоместок за заштита на животната средина при производство или увоз на тутунски производи
- 718125 Надоместок за заштита на животната средина при производство или увоз на нафтени деривати
- 718126 Надоместок за заштита на животната средина за пластични производи и амбалажа од пластични маси
- 718127 Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје
- 718128 Надомест за заштита на природата за влез и посета на заштитено подрачје
- 718129 Надомест за заштита на природата за паркирање во заштитено подрачје
- 718130 Надомест за заштита на природата за посета на посебни објекти во заштитеното подрачје
- 718131 Надомест за заштита на природата за отстрел на диви видови животни и собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови
- 718132 Надомест за заштита на природата за престој во заштитено подрачје

- 718133 Средства за заштита на природата стекнати со вршење на активности во зона на активно управување
- 718134 Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје
- 718135 Надомест што го плаќаат правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението
- 718136 Надомест кој го плаќаат операторите на инсталации со А-интегрирана еколошка дозвола
- 718137 Надоместок што го плаќаат правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи за финансирање на примарното тутунско производство, за дополнително финансирање на примарното земјоделско производство и за промоција на извозот
- 718138 Надомест за производство на енергија од фосилни горива
- 718139 Надомест за добивање на лиценца за продажба на алкохолни пијалаци
- 718140 Надомест за одржување на јавна чистота
- 718141 Надомест за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови
- 718142 Надомест за добивање на лиценца за проектирање, надзор и изведувач
- 718143 Надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз на нафтени деривати и при производство на нафтени деривати
- 718144 Надомест за добивање сертификат за стручна оспособеност и уверение за положен стручен испит за вршење на работи за управување и/или постапување со отпад
- 718145 Надоместок за користење на води
- 718146 Надоместок за испуштање на води
- 718147 Надоместок за вадење на песок, чакал и камен
- 718148 Надомест за управување со отпад од пакување и кеси за транспорт на стоки  
Надомест за управување со отпадни батерии и акумулатори
- 718149 Надомест за добивање на дозволи за вршење дејност со извори на јонизирачко зрачење
- 718150 јонизирачко зрачење
- 718151 Надоместок за управување со отпадна опрема
- 718152 Надоместок за стручна оценка (ревизија) на рударски проекти

## **72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ**

### **721 Претприемачки приход и приход од имот**

#### **7211 Профит од дополнителни активности на владини агенции**

- 721111 Вишок на оперативна готовина од дополнителните активности на корисниците и единките корисници

#### **7212 Приходи од јавни финансиски и нефинансиски институции**

- 721211 Добивка од Народната банка
- 721214 Камата на депонирани средства во НБРМ
- 721216 Добивки од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор
- 721219 Други добивки од јавните институции

#### **7213 Други приходи на имот**

- 721311 Камати од депозити во комерцијални банки
- 721312 Камата на заеми и кредити

721313 Претприемачки приход и приходи од имот  
721319 Други приходи на имот

**722 Глоби, судски и административни такси****7221 Глоби по посебни прописи**

- 722111 Глоби од сообраќајни прекршоци
- 722113 Глоби за кривични дела
- 722114 Глоби за девизни прекршоци
- 722115 Парични средства добиени од продажба на одземени стоки
- 722116 Приходи од мерење на емисија на штетни материи
- 722117 Приходи од асистенции
- 722118 Глоби за даночни прекршоци
- 722119 Глоби за царински прекршоци
- 722120 Глоби за невоведување и некористење на фискална опрема
- 722121 Приходи остварени по инспекциски надзор на угостителски објекти по отстранување на недостатоците
- 722122 Глоби за сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии
- 722123 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за економија
- 722124 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за животна средина и просторно планирање
- 722125 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за земјоделство, шумарство и водостопанство
- 722126 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за транспорт и врски
- 722127 Глоби за сторени прекршоци во областа на заштитата на личните податоци
- Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за култура
- 722129 Други глоби
- 722130 Глоби за сторени прекршоци од области на органот за труд и социјала
- 722131 Парични средства за намалување или отстранување на штетните последици од кривични дела
- 722132 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата на пошти
- 722133 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност
- 722134 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување
- 722135 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за правда
- 722136 Глоби за сторени прекршоци за внатрешна пловидба од инспекторот за безбедност при капетанијата на пристаништата
- 722137 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за образование и наука
- 722138 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација
- 722139 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за заштита од конкуренција
- 722140 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенција за супервизија на осигурување

- 722141 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државната изборна комисија
- 722142 Глоби за сторени прекршоци од областа на капитално финансирано пензиско осигурување
- 722143 Глоби за заштита од бучава
- 722144 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство
- 722145 Глоби за заштита од бучава во надлежност на ЕЛС
- 722146 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државниот завод за статистика
- 722147 Глоби за патен сообраќај во надлежност на ЕЛС
- 722148 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за безбедност на класифицирани податоци
- 722149 Глоби за сторени прекршоци од областа на јавната чистота во надлежност на ЕЛС
- 722150 ЕЛС
- 722151 Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените градежни инспектори кои се приход на ЕЛС
- Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените просветни инспектори кои се приход на ЕЛС

**7222 Судски такси**

- 722211 Судски такси во готови пари што ги плаќаат правни лица
- 722213 Судски такси во готови пари што ги плаќаат физички лица

**7223 Административни такси**

- 722312 Конзуларни такси
- 722313 Административни такси во готови пари
- 722315 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината
- 722316 Други локални такси
- 722317 Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органот надлежен за царина
- 722318 Административни такси за европски патенти
- 722319 Административни такси за патенти
- 722320 Административни такси за трговски марки
- 722321 Административни такси за индустриски дизајн и географски називи
- 722322 Административна такса за увоз, извоз и транзит на стока

**723 Такси и надоместоци****7230 Образование и обука**

- 723011 Такси за диплома и сертификат
- 723012 Такси за запишување
- 723013 Такса за испити
- 723014 Такси лабораториски
- 723019 Други образовни такси

**7231 Помошни активности во образованието**

- 723111 Целодневна и претшколска грижа
- 723112 Средства за екскурзии
- 723113 Школарини за недипломски курсеви и семинари

- 723114 Станарини во ученички и студентски домови
- 723115 Такси за учество во студентски клубови
- 723116 Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции
- 723119 Други помошни активности во образованието

**7232 Продажба на производи**

- 723211 Регистарски таблички за превозни средства
- 723212 Книги и други материјали за образование
- 723213 Хемиски материјали
- 723214 Лабораториски материјали
- 723215 Медицински материјали
- 723216 Лекови и вакцини
- 723217 Канцелариски материјали
- 723218 Продажба на печати и административни марки
- 723219 Приходи од продажба на производи и стоки
- 723220 Приходи од продажба на други производи

**7233 Услуги за цивилна воздушна пловидба**

- 723311 Приходи остварени од надомест за слетување-Лендинг
- 723312 Приходи од терминални услуги-АТЦ
- 723313 Приходи од дадени услуги за прелет
- 723314 Приходи од преглед на пловидбеност на воздухоплов
- 723315 Приходи од полагање на испити за лиценци и овластување на воздухопловен персонал
- 723316 Приходи од осветлување на полетно-слетната патека
- 723319 Други воздухопловни услуги

**7234 Влезници и членарини**

- 723411 Членарини во институции во областа на културата
- 723412 Приходи од билети за културни манифестации
- 723413 Членарини во спортски клубови и спортски организации
- 723414 Приходи од билети за спортски приредби
- 723419 Други такси за приеми и членарини

**7235 Угостителски услуги**

- 723511 Услуги од кафетерии и ресторани
- 723512 Репрезентативни услуги
- 723519 Други прехранбени услуги

**7236 Услуги за копирање и публикување**

- 723611 Услуги за публикување
- 723612 Услуги за печатење
- 723613 Услуги за копирање

**7237 Услуги од сместување**

- 723711 Издавање на хотелски соби
- 723712 Издавање на станови и станбени објекти
- 723713 Издавања на рекреативни објекти
- 723719 Други услуги од сместување

**7238 Здравствени услуги**

- 723811 Приходи од амбулантски здравствени услуги

- 723812 Приходи од болнички услуги
- 723813 Приходи од сертификат на лекови
- 723814 Приходи од сертификат на отрови
- 723815 Приходи од доделување звање примариус
- 723816 Приходи остварени од комисија за утврдување на услови по однос на простор, опрема и кадар за основање на здравствени организации за самостојно вршење на здравствена дејност со личен труд
- 723817 Приходи остварени од посебна комисија за утврдување на здравствена способност на кандидатите за возачи
- 723818 Приходи остварени од инспекторски надзор во постапки поведени по барање на странката
- 723819 Други приходи од здравствени услуги

**7239 Закупнини**

- 723911 Закупнина од објекти
- 723912 Закупнина од машини
- 723913 Закупнина од опрема
- 723914 Приходи од закупнина на општински имот
- 723915 Закуп на објекти и рекламен простор на граничен премин

**724 Други владини услуги****7241 Други владини услуги**

- 724111 Приходи од земјоделски услуги
- 724113 Приходи од архивски услуги
- 724114 Приходи од стандардизација
- 724115 Приходи од услуги од метеорологијата
- 724116 Приходи од катастарски услуги
- 724117 Приходи од геодетски услуги
- 724118 Приходи од противпожарни услуги
- 724119 Приходи од возачки дозволи
- 724120 Приходи од владини инспекции
- 724121 Приходи од хидролошки мерки
- 724122 Приходи од пасошки услуги
- 724124 Приходи од услуги за сместување
- 724125 Приходи од тендери (јавни нарачки)
- 724126 Приходи од меѓународна заштита на жигови
- 724127 Приходи од здравствена заштита на животни
- 724128 Приходи од задолжителна контрола на растенија
- 724129 Приходи од прогноза на време
- 724130 Приходи од превоз со авион и моторни возила
- 724131 Приходи од странски центар за генетски истражувања
- 724132 Надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка
- 724134 Приходи од регистрација на возила за СПИ
- 724135 Посебни давачки за игри на среќа
- 724136 Приходи од услуги за следење на состојбите на загаденоста на животната средина
- 724149 Други владини услуги
- 724150 Приходи од метрологија
- 724151 Приходи од акредитација
- 724152 Приходи од издавање на услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички планови
- 724153 Приходи остварени од наплата на глоби и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки

- 724154 Надомест за водење на жалбена постапка по јавни набавки
- 724155 Надоместок за полагање стручен испит за стекнување звање управувач со чамец
- 724156 Надоместок за издавање одобрение за пристапување на странски пловен објект во внатрешните води на РМ
- 724157 Надоместок за издавање на бродски исправи и книги
- 724158 Надоместок за преглед на чамец
- 724159 Надоместок за вршење надзор над градба на чамец
- 724160 Надомест за издавање овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа
- 724161 Надомест за добивање лиценца и овластување за изведување на рударски работи
- 724162 Надомест за добивање лиценца и овластување за добивање на геолошка документација
- 724163 Надомест за издавање на сертификат, дозвола и овластувања во надлежност на Управата за сигурност во железничкиот систем
- 724164 Надомест за полагање на стручен испит за проценувач за процена на вредноста на средствата во земјоделството и надомест за полагање на ловечки испит
- 724165 Надомест за издавање на имотен лист
- 724166 Надомест за издавање на податоци од Геодетско катастарски информационален систем (ГКИС)
- 724167 Надомест за запишување на промени во катастар на недвижности (КН) со и без елаборат
- 724168 Надомест за запишување на промени во катастар на инфраструктурни објекти и издавање на податоци од катастар на инфраструктурни објекти
- Надоместок за издадени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет
- 724169 Надоместок за издадени етикети за сертифициран семенски и саден материјал
- 724170 Надоместоци за вршење на енергетска контрола
- 724171 Надомест за добивање лиценца за изработка на геолошка документација,
- 724172 изведување и надзор на геолошки истражувања
- Надомест за добивање лиценца за изработка на рударски проекти за
- 724173 површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални сировини и други рударски проекти од областа на рударството

**725 Други неданочни приходи****7259 Други неданочни приходи**

- 725911 Средства за солидарност од добивка од правни лица
- 725913 Средства за солидарност од плати на вработени во правни лица
- 725915 Средства за солидарност од лица кои вршат самостојна дејност
- 725916 Други средства за солидарност
- 725917 Приходи на месните заедници, местен самопридонес и други приходи на месните заедници
- 725918 Приходи по основа на отпис на обврски
- 725919 Приходи по основа на вишоци
- 725920 Приходи од наплатени пенали, награди и слично
- 725921 Приходи од наплатени отпишани побарувања
- 725922 Приходи од осигурување на имот
- 725923 Приходи од одземени средства по посебни прописи

- 725929 Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила  
725930 Приходи на органите на управата  
725932 Приходи од курсни разлики  
725933 Приходи од активирани банкарски гаранции  
725934 Камата за ненавремено платени јавни давачки во надлежност на Управата за јавни приходи  
725939 Останати неданочни приходи  
725940 Приходи по основ на надоместоци за услуги на гранични премини  
725941 Приходи од минати години  
725943 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила  
725944 Еднократни надоместоци за добивање на одобренија за користење на радиофреквенциите кои се доделуваат преку јавен тендер  
725945 Приходи од наплатени пенали кои се приход на ЕЛС  
725946 Приходи од наплата на партиципации  
725947 Приходи од надомест на штета  
725948 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за здравствено осигурување  
725949 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување  
725950 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за вработување  
725951 Надоместоци за заштита на детето  
725952 Надоместоци за Црвен крст  
725953 Надоместоци наменети за одржлив развој  
725954 Надоместоци наменети за пошумување  
725955 Надоместоци за заштита и обезбедување вода  
725956 Надоместоци за заштита на инвалидни лица  
725957 Надоместоци за заштита на авторски права  
725958 Надоместоци за радиодифузна такса  
725959 Надоместоци за користење на царински терминали  
725960 Приходи од извршување на управни акти за бесправно изградени објекти  
Надоместоци за изградба, реконструкција, одржување и заштита на  
725961 општински патишта  
Еднократна посебна такса во присилна наплата на други јавни приходи  
725966 изречени со одлуки на други државни органи, институции и судови  
1% од бруто полисирана премија за задолжително осигурување на  
725967 сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани од трети лица во и надвор од територијата на Република Македонија  
Други неданочни приходи на Фондот за здравствено осигурување на  
725968 Македонија  
Надоместок за проширена репродукција на шумите  
725969 Еднократна посебна такса за присилна наплата на приходи од игри на среќа  
725970 по разни основи  
Надомест за влез на територија на Република Македонија како мерка на  
725971 реципроцитет  
  
Надомест од годишен приход остварен од телевизиски програмски сервиси  
725972  
Надомест од годишен приход остварен од оператори на јавни електронски  
725973 комуникациски мрежи  
725974 Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои обезбедуваат пристап до интернет

- 725975 Надомест од годишен приход остварен од правни лица кои вршат дејност дистрибуција, изнајмување или продажба на филмови  
725976 Месечни надоместоци од приредувачите на игри на среќа, автомат клубови, обложувалници и казина

**731 Продажба на капитални средства****7311 Продажба на капитални средства**

- 731111 Приходи од продажба на капитални средства  
731112 Приходи од продажба на деловни објекти  
731113 Приходи од продажба на транспортна опрема  
731114 Приходи од продажба на машинска опрема  
731115 Продажба на мебел и друга опрема  
731116 Приходи од продажба на други капитални средства  
731117 Приходи од продажба на општински имот  
731118 Приходи од продажба на претпријатија со општествен капитал  
731119 Приходи од продажба на државен капитал при трансформација на јавни установи  
731120 Приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините

**732 Продажба на стоки****7321 Продажба на залихи**

- 732111 Приходи од продажба на стоки од стокови резерви

**733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања****7331 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања**

- 733111 Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија  
733112 Приходи од продажба на правата на минерали  
733113 Приходи од продажба на авторски права, патенти и заштитни трговски знаци  
733115 Приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата  
733117 Приходи од концесии на земјоделско земјиште во сопственост на државата  
733118 Надоместок за детални геолошки истражувања  
733119 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)  
733120 Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)  
733121 Надоместок за концесии на дивечот во ловиштата  
733122 Надоместок за концесии на рибниот фонд  
733123 Надоместок за концесии на водите  
733124 Надоместок за концесии за вршење на радиодифузна дејност - радио и телевизија  
733125 Надоместок за концесии за дистрибуција на радио и ТВ програми преку кабелска мрежа  
733127 Приходи од приватизација на градежно изградено земјиште во сопственост на Република Македонија  
733128 Приходи од продажба и закуп на средства во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната власт  
733129 Приходи од враќање на примен надомест за одземен и експроприран имот

- 733131 Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на градежно земјиште
- 733132 Приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ
- 733133 Приходи остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 60% на Буџетот на РМ и 40% на ЕЛС
- 733134 Надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште
- 733135 Надоместок за концесии на патишта
- 733136 Надомест за детални геолошки истражувања кој е приход на ЕЛС
- 733137 Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на простор) кој е приход на ЕЛС
- 733138 Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирана минерална сировина) кој е приход на ЕЛС
- 733139 Приходи остварени при отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 20% на Буџетот на Република Македонија и 80% на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
- 733140 Приходи остварени при закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 20% на Буџетот на Република Македонија и 80% на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
- 733141 Приходи остварени при отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кои се приход на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони
- 733142 Приходи остварени при комунална техничка службеност (непотполна експропријација) на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија
- 733143 Надомест за концесии за користење на аеродроми
- 733144 Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти
- 733145 Надоместок за издавање на согласност и одобрение за потврдување на бесправен објект или оранжерија изграден на земјоделско земјиште
- 733146 Надоместок за право на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
- 733147 Надомест за концесии за користење на вода за производство на електрична енергија
- 733148 Надомест за концесии за користење на вода за производство на електрична енергија кој е приход на ЕЛС
- 733149 Надоместок за воспоставена службеност врз земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија

**734 Приходи од дивиденди****7341 Приходи од дивиденди**

- 734111 Дивиденда по основа на акции стекнати од трансформацијата
- 734112 Дивиденда од македонски телекомуникации

**74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ****741 Трансфери од други нивоа на власт****7411 Тековни трансфери од други нивоа на власт**

- 741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт

741112 Трансфери од буџетот  
741113 Трансфери од буџетите на фондовите и јавните претпријатија  
741114 Пренесен вишок на приходи од претходната година  
741115 Дотации на општината, од приходи од ДДВ  
741116 Наменска дотација на општината за активности од културата  
741117 Наменска дотација на општината за активности од образованието  
741118 Наменска дотација на општината за активности од социјалната заштита  
741119 Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство  
741120 Блок дотации на општината по одделни намени  
741121 Дотации на општината за делегирани надлежности

**7412 Капитални трансфери од други ниво на власт**

741211 Капитални трансфери од други нивоа на власт

**742 Донации од странство****7421 Општи и тековни донации**

742111 Приходи од Обединетите нации  
742112 Приходи од Меѓународниот монетарен фонд  
742113 Приходи од Светската банка  
742114 Приходи од Европската унија  
742115 Приходи од европските држави  
742116 Приходи по Меѓународни конвенции во Фондот за здравствено осигурување  
742119 Други општи и тековни донации

**743 Капитални донации****7432 Капитални донации**

743211 Капитални донации

**744 Тековни донации****7441 Донации од приватни компании**

744111 Донации од приватни компании

**7442 Донации од физички лица**

744211 Донации од физички лица

**7443 Други тековни донации**

744311 Други тековни донации

**75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ****751 Краткорочни позајмици од земјата****7511 Краткорочни позајмици од финансиски институции**

751111 Краткорочни позајмици од финансиски институции

**7512 Задолжување од краткорочни хартии од вредност**

751211 Задолжување од краткорочни хартии од вредност

**7513 Краткорочни позајмици од други нивоа на власт**

751311 Краткорочни позајмици од други нивоа на власт

**753 Долгорочни обврзници****7531 Задолжување од долгорочни обврзници**

753111 Задолжување од долгорочни обврзници

**754 Друго домашно задолжување****7541 Друго домашно задолжување**

754111 Други домашни задолжувања

**76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО****761 Меѓународни развојни агенции****7611 Задолжување кај меѓународни развојни агенции**

761111 Задолжување кај Меѓународниот монетарен фонд

761112 Задолжување кај Светската банка

761113 Задолжување кај Европската унија

761114 Задолжување кај Европската банка за обнова и развој

761119 Други задолжувања кај меѓународни развојни агенции

**762 Странски влади****7621 Задолжување кај странски влади**

762111 Задолжување кај странски влади

**769 Други задолжувања во странство****7691 Други задолжувања во странство**

769111 Други задолжувања во странство

**77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ****771 Продажба на хартии од вредност****7711 Од јавни претпријатија**

771111 Приходи од продажба на акции на државен капитал во јавни претпријатија

**7712 Од заеднички инвестиции и приватни претпријатија**

771211 Приходи од продажба на акции и удели на државен капитал

771212 Приходи од продажба на удели, акции и други хартии од вредност

**78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ****781 Приходи од наплатени дадени заеми****7811 Наплатени заеми дадени на домашни лица**

781111 Приходи од наплатени заеми дадени на локална самоуправа

781112 Приходи од наплатени заеми дадени на банки

781113 Приходи од наплатени заеми дадени на јавни претпријатија

781114 Приходи од наплатени заеми дадени на приватни претпријатија

781115 Приходи од наплатени заеми дадени на други институции

**79 РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ****791 Распоред на разликата меѓу приходите и расходите**

**5748.**

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12), министерот за финансии донесе

**У П А Т С Т В О**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ**  
**И ПОВРАТ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ**

1. Во Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/09, 153/09, 43/10 и 185/11) во точката 4 во алинеја 1 бројот: „842,“ се брише.

2. Во точката 5 по зборовите „Буџетот на Република Македонија и“ зборот „за“ се заменува со зборот „на“.

3. Точката 6 се менува и гласи:

„Министерството за финансии на дневна основа до Управата за јавни приходи доставува изводи за уплатите на уплатните сметки (840 и 843) кои се во нејзина надлежност, до Царинската управа за уплатите на уплатните сметки (840 и 845) кои се во нејзина надлежност, до фондовите за уплатите на уплатните сметки (843) кои се во нивна надлежност и до општините за уплатите на уплатните сметки (840) кои се во нивна надлежност.“

4. Точката 7 се менува и гласи:

„Корисниците на јавни приходи од точка 2 на ова упатство, врз основа на изводите од точка 6 на ова упатство изготвуваат извештаи за наплатените јавни приходи.“

5. Во точката 11 став 3 зборот „првенствено“ се брише.

6. Во точката 12 во ставовите 1 и 2 зборовите „по грешка на обврзникот“ се бришат.

7. Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на ова упатство.

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-42269/1  
9 декември 2014 година  
Скопје

Министер за финансии,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

## Прилог 1

**Ш И Ф Р А Р Н И К**  
**НА УПЛАТНИ СМЕТКИ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

**I. ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ЕДИНИЦИТЕ НА**  
**ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА**

## 1. Данок на добивка

| Р. бр | Сметка    | Назив на уплатна сметка                                                                                                                                                                                                             | Врска со приходно konto |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 840-01013 | данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови                                                              | 711213                  |
| 2     | 840-01029 | месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови                                                                   | 711211                  |
| 3     | 840-01034 | данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни опеснувања и ослободувања за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови | 711214                  |
| 4     | 840-01060 | данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица                                                                                                         | 711216                  |
| 5     | 840-01076 | месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица                                                                                                              | 711212                  |
| 6     | 840-01081 | данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни опеснувања и ослободувања за даночни обврзници - трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица                                            | 711217                  |
| 7     | 840-01097 | задржан данок на приход платен на странски правни лица                                                                                                                                                                              |                         |
| 8     | 840-01146 | камата за ненавремено плаќање на задржан данок на приход платен на странски правни лица                                                                                                                                             |                         |
| 9     | 840-01151 | годишен данок на вкупен приход                                                                                                                                                                                                      | 711229                  |
| 10    | 840-01193 | камата за ненавремено плаќање на данок на добивка                                                                                                                                                                                   | 711215                  |
| 11    | 840-01648 | данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката                                                                                                                                                                       | 711230                  |
| 12    | 840-01669 | камата за ненавремено плаќање на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивка                                                                                                                                        | 711231                  |

При плаќањето на јавни приходи на уплатните сметки 840-01097 и 840-01146, приходното konto се пополнува зависно од основот на задржаниот данок на приход што се плаќа на странски правни лица.

## 2. Персонален данок на доход

## 2.1. Данок на доход на плати и на други лични примања

|   |           |                                                                                                                                                                                                   |        |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01242 | данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон               | 711111 |
| 2 | 840-01258 | данок на други лични примања на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон | 711130 |
| 3 | 840-01263 | данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот     | 711112 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                             |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4  | 840-01284 | данок на други лични примања на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот | 711131 |
| 5  | 840-01307 | данок на плати остварени во странство                                                                                                                                                                       | 711114 |
| 6  | 840-01328 | данок на други лични примања остварени во странство                                                                                                                                                         | 711132 |
| 7  | 840-01349 | данок на лични примања на носители на јавни функции, на членови на органи на управување и на органи на надзор на трговски друштва, членови на МАНУ, судии поротници, вешти лица и слично                    | 711117 |
| 8  | 840-01403 | данок на примања остварени по основ на договор за депо                                                                                                                                                      | 711115 |
| 9  | 840-01221 | данок на пензии                                                                                                                                                                                             | 711113 |
| 10 | 840-01653 | данок на пензиски надоместок по основ на доброволно пензиско осигурување                                                                                                                                    | 711142 |
| 11 | 840-01606 | данок на доход кој го остварува физичко лице кое не е резидент на Републиката за доходот што е остварен на територијата на Република Македонија                                                             | 711143 |

## 2.2. Данок на доход на приходи од земјоделство и шумарство:

|   |           |                                                                                 |        |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01312 | данок на доход на земјоделска дејност утврден според катастарски приход         | 711116 |
| 2 | 840-01333 | данок на доход на земјоделска дејност утврден според вистински доход            | 711134 |
| 3 | 840-01632 | данок на доход на приходи од земјоделска дејност според паушално утврден приход | 711141 |

## 2.3 Данок на доход на приходи од самостојна дејност:

|   |           |                                                                                         |        |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01471 | данок на доход на приходи од самостојна дејност, освен од занаетчиска дејност           |        |
| 2 | 840-01515 | данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално утврдениот нето приход | 711139 |
| 3 | 840-01536 | данок на доход на физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност                 | 711133 |
| 4 | 840-01578 | данок на доход на приходи од самостојна дејност според паушално утврдениот нето приход  |        |

При плаќањето на јавни приходи на уплатните сметки 840-01471 и 840-01578, приходното konto се пополнува зависно од видот на данокот на доход на приходи од самостојна дејност што се плаќа.

## 2.4. Данок на доход на приходи од имот и имотни права:

|   |           |                                                                                         |        |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01375 | данок на доход на приходи од имот и имотни права по одбивка                             | 711119 |
| 2 | 840-01380 | данок на доход на приходи од имот и имотни права по решение на органот за јавни приходи | 711120 |

## 2.5. Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост:

|   |           |                                                                                |        |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01450 | данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост | 711121 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|

## 2.6. Данок на доход на приходи од капитал:

|   |           |                                                                                          |        |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01424 | данок на доход на приходи од капитал од камата                                           | 711123 |
| 2 | 840-01466 | данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката | 711122 |

## 2.7. Данок на доход на приходи од капитални добивки:

|   |           |                                                                                    |        |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01520 | данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на хартии од вредност | 711125 |
| 2 | 840-01541 | данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на недвижности        | 711124 |
| 3 | 840-01557 | данок на доход на приходи од капитални добивки - од учество во капиталот           | 711136 |

## 2.8. Данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри:

|   |           |                                                                             |        |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01419 | данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри | 711126 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|

## 2.9. Данок на доход на други видови на приходи:

|   |           |                                           |        |
|---|-----------|-------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01583 | данок на доход на други видови на приходи | 711128 |
|---|-----------|-------------------------------------------|--------|

## 2.10. Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи:

|   |           |                                                                                                    |        |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-14193 | данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи за даночни обврзници граѓани | 711127 |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

## 2.11. Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход

|   |           |                                                                                   |        |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01354 | камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход                        | 711129 |
| 2 | 840-01599 | камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност | 711140 |

## 2.12. Данок на доход остварен од неоданочени или нецелосно оданочени приходи

|   |           |                                                               |        |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-01396 | данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени приходи | 711138 |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|

**3. Данок на додадена вредност и акцизи**

## 3.1 Данок на додадена вредност:

|   |           |                                                             |        |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-02671 | данок на додадена вредност при увоз на добра                | 714115 |
| 2 | 840-02687 | данок на додадена вредност при промет во земјата            | 714116 |
| 3 | 840-02902 | данок на додадена вредност по основ на донации              | 714119 |
| 4 | 840-02715 | камата за ненавремено плаќање на данок на додадена вредност | 714118 |

## 3.2 Акцизи:

|    |           |                                                                                                                                          |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 840-02234 | акциза на керозин како погонско гориво                                                                                                   | 714214 |
| 2  | 840-02853 | акциза на керозин како гориво за греење                                                                                                  | 714216 |
| 3  | 840-02260 | акциза на авионски бензин (тарифна ознака 2710 11 31 00)                                                                                 | 714251 |
| 4  | 840-02869 | акциза мазут М-1 и мазут М-2                                                                                                             | 714258 |
| 5  | 840-02297 | акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00; | 714219 |
| 6  | 840-02304 | акциза на течен нафтен гас како погонско гориво (ТНГ - ПГ)                                                                               | 714220 |
| 7  | 840-02325 | акциза на течен нафтен гас како гориво за греење (ТНГ - ГГ)                                                                              | 714253 |
| 8  | 840-05743 | акцизи при увоз на минерални масла                                                                                                       | 714221 |
| 9  | 840-02117 | акциза на тутунски добра                                                                                                                 | 714222 |
| 10 | 840-05717 | акциза при увоз на тутунски добра (преработки од тутун)                                                                                  | 714223 |
| 11 | 840-02330 | акциза на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи пијалоци и непенливи пијалоци                                                       | 714224 |
| 12 | 840-02367 | акциза при увоз на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи пијалоци и други непенливи пијалоци                                        | 714227 |
| 13 | 840-21233 | акциза на пиво                                                                                                                           | 714230 |
| 14 | 840-05738 | акциза при увоз на пиво                                                                                                                  | 714231 |
| 15 | 840-02185 | акциза на патнички автомобили                                                                                                            | 714232 |
| 16 | 840-02757 | камата за ненавремено плаќање на акцизи                                                                                                  | 714249 |
| 17 | 840-02388 | акцизи по основ на донации                                                                                                               |        |
| 18 | 840-02939 | акциза на гасно масло-гориво за греење (ЕЛ-1)                                                                                            | 714263 |
| 19 | 840-02944 | акциза на ЕУРОСУПЕР БС-95                                                                                                                | 714264 |
| 20 | 840-02965 | акциза на ЕУРОСУПЕР БС-98                                                                                                                | 714265 |
| 21 | 840-02970 | акциза на ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                                                                                                           | 714266 |
| 22 | 840-02986 | акциза на мазут (М-1 НС)                                                                                                                 | 714267 |
| 23 | 840-02393 | дел од акцизата на етил алкохол во износ од 40 денари/литар чист алкохол                                                                 | 714270 |

|    |           |                                                                         |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 24 | 840-02437 | дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар /степен алкохол по литар    | 714271 |
| 25 | 840-02159 | акциза на нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 | 714272 |

При плаќањето на јавни приходи на уплатната сметка 840-02388, приходното konto се пополнува зависно од видот на акцизата што се плаќа по основ на донација.

3.3 Јавни приходи кои ги открива Управата за јавни приходи во постапка за инспекциски надзор:

|   |           |                                                                                       |  |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 840-02762 | утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци                                  |  |
| 2 | 840-02778 | камата за ненавремено плаќање на утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци |  |

При плаќање на јавни приходи на уплатните сметки 840-02762 и 840-02778, приходното konto се пополнува зависно од видот на данокот, односно каматата што се плаќа.

3.3.1 Споредни даночни давачки

|   |           |                                                                                                                                     |        |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-02720 | паричен додаток за задоцнето поднесување на даночна пријава                                                                         |        |
| 2 | 840-02736 | паричен додаток за ненавремено плаќање по опомена                                                                                   |        |
| 3 | 840-02799 | еднократна посебна такса во присилна наплата на даночни долгови                                                                     |        |
| 4 | 840-03429 | еднократна посебна такса при интегрирана наплата на придонеси за задолжително социјално осигурување и персонален данок на плата     | 716111 |
| 5 | 840-03434 | еднократна посебна такса за надоместокот за концесии                                                                                |        |
| 6 | 840-03455 | еднократна посебна такса во присилна наплата на други јавни приходи изречени со одлуки на други државни органи, институции и судови | 725966 |
| 7 | 840-03460 | еднократна посебна такса за присилна наплата на приходи од игри на среќа по разни основи                                            | 725970 |

При плаќање на јавни приходи на уплатните сметки под реден број 1, 2, 3 и 5 приходните conta се пополнуваат зависно од видот на утврдената давачка.

3.4 Јавни приходи кои ги открива општинската администрација:

|   |           |                                                                  |  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 840-02783 | даноци, такси и надоместоци откриени од општинска администрација |  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------|--|

При плаќање на јавни приходи на уплатна сметка 840-02783, приходното konto се пополнува зависно од видот на данокот, таксата и надоместокот што се плаќа.

#### 4. Даноци на имот

|   |           |                                                        |        |
|---|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-02507 | данок на имот од физички лица                          | 713111 |
| 2 | 840-02512 | данок на имот од правни лица                           | 713113 |
| 2 | 840-02533 | данок на наследство и подарок                          | 713211 |
| 3 | 840-02400 | данок на промет на недвижности                         | 713311 |
| 4 | 840-02421 | камата за ненавремено плаќање на данокот на имот       | 713512 |
| 5 | 840-02575 | данок на имот по повисока стапка                       | 713112 |
| 6 | 840-02580 | данок на промет на недвижности по повисока стапка      | 713312 |
| 7 | 840-03476 | данок на имот од физички лица наплатен по присилен пат | 713114 |

**5. Такси****5.1 Административни такси:**

|   |           |                                                                                              |        |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-03140 | конзуларни такси                                                                             | 722312 |
| 2 | 840-03161 | административни такси во готови пари                                                         | 722313 |
| 3 | 840-03182 | административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината      | 722315 |
| 4 | 840-03114 | административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органот надлежен за царина | 722317 |
| 5 | 840-03135 | административни такси за индустриска сопственост                                             |        |
| 6 | 840-03413 | административна такса за увоз, извоз и транзит на стока                                      | 722322 |

При плаќањето на јавни приходи на уплатната сметка 840-03135, приходното konto се пополнува зависно од основот на административната такса што се плаќа за индустриска сопственост.

**5.2 Комунални такси:**

|    |           |                                                                                                                                                                                          |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 840-03205 | комунална такса за привремен престој                                                                                                                                                     | 717111 |
| 2  | 840-03210 | комунална такса за истакнување на фирми, односно назив на деловна просторија                                                                                                             | 717112 |
| 3  | 840-03273 | комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли што се плаќа при регистрација на возилата                           | 717115 |
| 4  | 840-03247 | други комунални такси                                                                                                                                                                    | 717129 |
| 5  | 840-03289 | комунална такса за користење и одржување на јавно осветление                                                                                                                             | 717116 |
| 6  | 840-03268 | посебни превозни такси                                                                                                                                                                   | 717121 |
| 7  | 840-03226 | комунална такса за користење на површини во кампови, подигање на шатори и друга слична привремена употреба                                                                               | 717130 |
| 8  | 840-03231 | комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност                                                                                                    | 717131 |
| 9  | 840-03252 | комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места                                                                                                                | 717132 |
| 10 | 840-03294 | комунална такса за користење музика во јавните локации                                                                                                                                   | 717133 |
| 11 | 840-03301 | комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории                                                                                           | 717134 |
| 12 | 840-03317 | комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност | 717135 |
| 13 | 840-03322 | комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила                                                                                                                 | 717136 |
| 14 | 840-03408 | камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС                                                                                                                    | 717140 |

**5.3 Судски такси:**

|   |           |                                                         |        |
|---|-----------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-03338 | судски такси во готови пари што ги плаќаат правни лица  | 722211 |
| 2 | 840-03359 | судски такси во готови пари што ги плаќаат физички лица | 722213 |

**5.4 Локални такси:**

|   |           |                     |        |
|---|-----------|---------------------|--------|
| 1 | 840-03390 | други локални такси | 722316 |
|---|-----------|---------------------|--------|

**6. Царински и посебни увозни давачки**

6.1 Давачките во царинската постапка, уплатени на трезорската сметка кои на елементот уплатна сметка имаат ознака 845 Царинската управа ги распоредува на следниве уплатни сметки:

|   |           |                                                                                |        |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-04309 | посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи (прелевмани) | 715311 |
| 2 | 840-04340 | лежарина на стоки сместени во царински магацини и стоваришта                   | 715316 |

|    |           |                                                                     |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 3  | 840-04361 | останати приходи од царини                                          | 715319 |
| 4  | 840-04452 | компензаторна давачка                                               | 715317 |
| 5  | 840-04468 | камати за ненавремено платени царински давачки                      | 715318 |
| 6  | 840-04489 | такса за извоз на непреработени и преработени земјоделски производи | 715321 |
| 7  | 840-04501 | прелевмани за примарни земјоделски производи                        | 715312 |
| 8  | 840-04517 | прелевмани за преработени земјоделски производи                     | 715313 |
| 9  | 840-04538 | царински давачки за индустриски производи                           | 715323 |
| 10 | 840-04543 | царински давачки по вредност за земјоделски производи               | 715324 |
| 11 | 840-04559 | царински давачки по единична мерка за земјоделски производи         | 715325 |
| 12 | 840-04564 | компензаторна камата (ДДВ)                                          | 715326 |
| 13 | 840-04585 | камата за долг (ДДВ)                                                | 715327 |
| 14 | 840-04590 | камата за долг (царина)                                             | 715328 |
| 15 | 840-04608 | компензаторна камата (царина)                                       | 715329 |
| 16 | 840-04676 | привремени антидампинг давачки                                      | 715332 |
| 17 | 840-04681 | дефинитивни антидампинг давачки                                     | 715333 |

## 6.2 Споредни царински давачки:

|   |           |                                                        |        |
|---|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 840-04660 | еднократна такса при присилна наплата на царински долг | 716112 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------|--------|

## 7. Глоби по посебни прописи

|    |           |                                                                                                                   |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 840-05103 | глоби за царински прекршоци                                                                                       | 722119 |
| 2  | 840-05007 | глоби од сообраќајни прекршоци                                                                                    | 722111 |
| 3  | 840-05150 | глоби за кривични дела                                                                                            | 722113 |
| 4  | 840-05166 | глоби за девизни прекршоци                                                                                        | 722114 |
| 5  | 840-05171 | глоби за даночни прекршоци                                                                                        | 722118 |
| 6  | 840-05187 | други глоби                                                                                                       | 722129 |
| 7  | 840-05192 | парични средства добиени од продажба на одземени стоки                                                            | 722115 |
| 8  | 840-05215 | глоби за невоведување и некористење на фискална опрема                                                            | 722120 |
| 9  | 840-05220 | глоби од комунални прекршоци                                                                                      |        |
| 10 | 840-05236 | глоби од имотни прекршоци                                                                                         |        |
| 11 | 840-05241 | глоби за сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии                                            | 722122 |
| 12 | 840-05257 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за економија                                       | 722123 |
| 13 | 840-05262 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за животна средина и просторно планирање           | 722124 |
| 14 | 840-05278 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за земјоделство, шумарство и водостопанство        | 722125 |
| 15 | 840-05283 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за транспорт и врски                               | 722126 |
| 16 | 840-05299 | глоби за сторени прекршоци во областа на заштитата на личните податоци                                            | 722127 |
| 17 | 840-05311 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за култура                                         | 722128 |
| 18 | 840-05327 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за труд и социјала                                 | 722130 |
| 19 | 840-05332 | парични средства за намалување или отстранување на штетните последици од кривични дела                            | 722131 |
| 20 | 840-05348 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за пошти                                        | 722132 |
| 21 | 840-05306 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за хартии од вредност                           | 722133 |
| 22 | 840-05353 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување                         | 722134 |
| 23 | 840-05369 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за правда                                   | 722135 |
| 24 | 840-05374 | глоби за сторени прекршоци за внатрешната пловидба од инспекторот за безбедност при капетанијата на пристаништата | 722136 |
| 25 | 840-05395 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за образование и наука                      | 722137 |
| 26 | 840-05402 | глоби за заштита од бучава                                                                                        | 722143 |

|    |           |                                                                                                                  |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 27 | 840-07300 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација | 722138 |
| 28 | 840-07337 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата                   | 722139 |
| 29 | 840-07342 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенција за супервизија на осигурување                    | 722140 |
| 30 | 840-07358 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државна изборна комисија                                  | 722141 |
| 31 | 840-05759 | глоби за сторени прекршоци од областа на капитално финансирано пензиско осигурување                              | 722142 |
| 32 | 840-05418 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство                       | 722144 |
| 33 | 840-05423 | глоби за заштита од бучава во надлежност на ЕЛС                                                                  | 722145 |
| 34 | 840-05439 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државниот завод за статистика                             | 722146 |
| 35 | 840-05444 | глоби за патен сообраќај во надлежност на ЕЛС                                                                    | 722147 |
| 36 | 840-05465 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за безбедност на класифицирани податоци       | 722148 |
| 37 | 840-05470 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените градежни инспектори кои се приход на ЕЛС      | 722150 |
| 38 | 840-05486 | глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените просветни инспектори кои се приход на ЕЛС     | 722151 |

При плаќање на јавни приходи на уплатните сметки 840-05220 и 840-05236, приходното konto се пополнува зависно од видот на глобата што се плаќа.

#### 8. Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудните органи и други приходи

|    |           |                                                                                                            |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 840-06116 | приходи на органите на управата                                                                            | 725930 |
| 2  | 840-06137 | надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка                                                        | 724132 |
| 3  | 840-06158 | претприемачки приход и приходи од имот                                                                     | 721313 |
| 4  | 840-06163 | приходи од тендери (јавни нарачки)                                                                         | 724125 |
| 5  | 840-06179 | приходи од локации за изградба на инвестициони објекти                                                     | 718116 |
| 6  | 840-06184 | приходи од здравствена заштита на животни                                                                  | 724127 |
| 7  | 840-06212 | приходи од регистрација на возила за СПИ                                                                   | 724134 |
| 8  | 840-62184 | приходи од одземени средства по посебни прописи                                                            | 725923 |
| 9  | 840-62207 | надоместок за лиценци од игри на среќа и забавни игри                                                      | 718113 |
| 10 | 840-62212 | месечен надоместок од одделни игри на среќа                                                                | 718114 |
| 11 | 840-06233 | приходи од задолжителна контрола на растенија                                                              | 724128 |
| 12 | 840-06249 | приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија                | 733111 |
| 13 | 840-06296 | приходи од продажба на акции и удели на државен капитал                                                    | 771211 |
| 14 | 840-06303 | приходи од продажба на капитални средства                                                                  | 731111 |
| 15 | 840-06345 | надомест за пренамена и закуп на земјиште                                                                  | 718115 |
| 16 | 840-06350 | останати неданочни приходи                                                                                 | 725939 |
| 17 | 840-06366 | посебни давачки за игри на среќа                                                                           | 724135 |
| 18 | 840-06051 | приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата                                        | 733115 |
| 19 | 840-06072 | приходи од концесии на земјоделско земјиште во сопственост на државата                                     | 733117 |
| 20 | 840-06415 | надомест за концесии на дивечот во ловиштата                                                               | 733121 |
| 21 | 840-06420 | надомест за концесии на рибниот фонд                                                                       | 733122 |
| 22 | 840-06436 | надомест за концесии на водите                                                                             | 733123 |
| 23 | 840-06371 | надомест за детални геолошки истражувања                                                                   | 733118 |
| 24 | 840-06387 | надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на простор)                          | 733119 |
| 25 | 840-06392 | надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирана минерална сировина) | 733120 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 26 | 840-06441 | надомест за концесии за вршење на радиодифузна дејност - радио и телевизија                                                                                                                                                                                                                                                           | 733124 |
| 27 | 840-06457 | надомест за концесии за дистрибуција на радио и ТВ програми преку кабелска мрежа                                                                                                                                                                                                                                                      | 733125 |
| 28 | 840-06228 | приходи од приватизација на градежно изградено земјиште во сопственост на Република Македонија                                                                                                                                                                                                                                        | 733127 |
| 29 | 840-06478 | приходи од продажба и закуп на ствари во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната управа                                                                                                                                                                                                              | 733128 |
| 30 | 840-06499 | приходи од враќање на примен надомест за одземен и експроприран имот                                                                                                                                                                                                                                                                  | 733129 |
| 31 | 840-06506 | надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискотек и дискотек на отворен простор                                                                                                                                                                                                                   | 718117 |
| 32 | 840-06511 | надоместок за уредување на градежно земјиште                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 717137 |
| 33 | 840-06527 | надоместоци од комунална дејност                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 717138 |
| 34 | 840-06548 | приходи од продажба на општински имот                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 731117 |
| 35 | 840-06553 | приходи од закупнина на општински имот                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 723914 |
| 36 | 840-06574 | приходи остварени по инспекциски надзор на угостителски објекти по отстранување на недостатоците                                                                                                                                                                                                                                      | 722121 |
| 37 | 840-06595 | надомест за заштита на животна средина за добивање дозвола за увоз на употребувани производи, стоки и отпадоци и остатоци од олово, пепел и остатоци што содржат главно олово, отпадоци и остатоци од потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акумулатори и отпадоци и остатоци што содржат олово | 718118 |
| 38 | 840-06602 | надоместок за заштита на животна средина за добивање на дозвола за извоз на делови собрани од природата                                                                                                                                                                                                                               | 718119 |
| 39 | 840-06618 | надомест за заштита на животна средина за добивање на дозвола за увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка                                                                                                                                                                                                            | 718120 |
| 40 | 840-06623 | надомест за заштита на животна средина при регистрација на моторни возила и пловни објекти                                                                                                                                                                                                                                            | 718121 |
| 41 | 840-06639 | надомест за заштита на животна средина при сеча на дрва                                                                                                                                                                                                                                                                               | 718122 |
| 42 | 840-06644 | надомест за заштита на животната средина за управување со индустриски неопасен отпад                                                                                                                                                                                                                                                  | 718123 |
| 43 | 840-06665 | надомест за заштита на животна средина при производство или увоз на тутунски производи                                                                                                                                                                                                                                                | 718124 |
| 44 | 840-06670 | надомест за заштита на животна средина при производство или увоз на нафтени деривати                                                                                                                                                                                                                                                  | 718125 |
| 45 | 840-06686 | надомест за заштита на животна средина за пластични производи и амбалажа од пластични маси                                                                                                                                                                                                                                            | 718126 |
| 46 | 840-06691 | надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината односно градот Скопје                                                                                                                                                                                                              | 718127 |
| 47 | 840-06714 | надомест за заштита на природата за влез и посета на заштитено подрачје                                                                                                                                                                                                                                                               | 718128 |
| 48 | 840-06735 | надомест за заштита на природата за паркирање во заштитено подрачје                                                                                                                                                                                                                                                                   | 718129 |
| 49 | 840-06740 | надомест за заштита на природата за посета на посебни објекти во заштитеното подрачје                                                                                                                                                                                                                                                 | 718130 |
| 50 | 840-06756 | надомест за заштита на природата за отстрел на диви видови животни и собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови                                                                                                                                                                                                  | 718131 |
| 51 | 840-06761 | надомест за заштита на природата за престој во заштитено подрачје                                                                                                                                                                                                                                                                     | 718132 |
| 52 | 840-06777 | средства за заштита на природата стекнати со вршење на активности во зона на активно управување                                                                                                                                                                                                                                       | 718133 |
| 53 | 840-06782 | надомест за управување со отпад на општината односно градот Скопје                                                                                                                                                                                                                                                                    | 718134 |
| 54 | 840-06798 | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила                                                                                                                                                                                                        | 725943 |
| 55 | 840-06805 | приходи од продажба на претпријатија со општествен капитал                                                                                                                                                                                                                                                                            | 731118 |
| 56 | 840-06810 | приходи од продажба на државен капитал при трансформација на јавни установи                                                                                                                                                                                                                                                           | 731119 |
| 57 | 840-06831 | приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на градежно земјиште                                                                                                                                                                                                                                                           | 733131 |
| 58 | 840-06847 | надомест што плаќаат правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението                                                                                                                                                                                      | 718135 |
| 59 | 840-06901 | надоместок што го плаќаат правните лица кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи за финансирање на примарното тутунско производство, за дополнително финансирање на примарното земјоделско производство и за промоција на извозот                                                                                       | 718137 |
| 60 | 840-06852 | приходи остварени од наплата на парични казни и трошоци изречени во парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки                                                                                                                                                                                                         | 724153 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 61 | 840-06868 | еднократни надоместоци за добивање на одобренија за користење на радиофреквенциите кои се доделуваат преку јавен тендер                                                                                                                                  | 725944 |
| 62 | 840-06873 | надомест за производство на енергија од фосилни горива                                                                                                                                                                                                   | 718138 |
| 63 | 840-06889 | надомест за добивање на лиценца за продажба на алкохолни пијалаци                                                                                                                                                                                        | 718139 |
| 64 | 840-06894 | надомест за одржување на јавна чистота                                                                                                                                                                                                                   | 718140 |
| 65 | 840-06917 | надомест за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови                                                                                                                                                                                  | 718141 |
| 66 | 840-06922 | надомест за водење на жалбена постапка по јавни набавки                                                                                                                                                                                                  | 724154 |
| 67 | 840-06938 | приходи на ЕЛС остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ                                                                                                                                                                    | 733132 |
| 68 | 840-06943 | приходи остварени при отуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 60% на Буџетот на РМ и 40% на ЕЛС                                                                           | 733133 |
| 69 | 840-07001 | надоместок за полагање стручен испит за стекнување звање управувач со чамец                                                                                                                                                                              | 724155 |
| 70 | 840-07017 | надоместок за издавање одобрение за пристапување на странски пловен објект во внатрешните води на РМ                                                                                                                                                     | 724156 |
| 71 | 840-07022 | надоместок за издавање на бродски исправи и книги                                                                                                                                                                                                        | 724157 |
| 72 | 840-07038 | надоместок за преглед на чамец                                                                                                                                                                                                                           | 724158 |
| 73 | 840-07043 | надоместок за вршење надзор над градба на чамец                                                                                                                                                                                                          | 724159 |
| 74 | 840-07059 | приходи од продажба на капитални средства кои се имот на општините                                                                                                                                                                                       | 731120 |
| 75 | 840-07064 | надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште                                                                                                                                                                                                   | 733134 |
| 76 | 840-04634 | закуп на објекти и рекламен простор на граничен премин                                                                                                                                                                                                   | 723915 |
| 77 | 840-04655 | надоместоци за користење на царински терминали                                                                                                                                                                                                           | 725959 |
| 78 | 840-06964 | надомест за добивање на лиценца за проектирање, надзор и изведувач                                                                                                                                                                                       | 718142 |
| 79 | 840-07085 | надоместок за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќа при увоз на нафтени деривати и при производство на нафтени деривати                                                                                                          | 718143 |
| 80 | 840-07090 | надоместок за концесии на патишта                                                                                                                                                                                                                        | 733135 |
| 81 | 840-07160 | надомест за издавање овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа                                                                                                                                                                    | 724160 |
| 82 | 840-07176 | приходи од извршување на управни акти за бесправно изградени објекти                                                                                                                                                                                     | 725960 |
| 83 | 840-07181 | надомест за добивање сертификат за стручна оспособеност и уверение за положен стручен испит за вршење на работи за управување и/или постапување со отпад                                                                                                 | 718144 |
| 84 | 840-07197 | надоместок за користење на води                                                                                                                                                                                                                          | 718145 |
| 85 | 840-07204 | надоместок за испуштање на води                                                                                                                                                                                                                          | 718146 |
| 86 | 840-07225 | надоместок за вадење на песок, чакал и камен                                                                                                                                                                                                             | 718147 |
| 87 | 840-07230 | надомест за добивање лиценца и овластување за изведување на рударски работи                                                                                                                                                                              | 724161 |
| 88 | 840-07246 | надомест за добивање лиценца и овластување за добивање на геолошка документација                                                                                                                                                                         | 724162 |
| 89 | 840-07267 | надомест за детални геолошки истражувања кој е приход на ЕЛС                                                                                                                                                                                             | 733136 |
| 90 | 840-07272 | надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на простор) кој е приход на ЕЛС                                                                                                                                                    | 733137 |
| 91 | 840-07288 | надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирана минерална сировина) кој е приход на ЕЛС                                                                                                                           | 733138 |
| 92 | 840-07293 | приходи остварени при отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 20% на Буџетот на Република Македонија и 80% за Дирекција за технолошки индустриски развојни зони | 733139 |
| 93 | 840-07316 | приходи остварени при закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија во постапки согласно кои паричните средства се распределуваат 20% на Буџетот на Република Македонија и 80% за Дирекција за технолошки индустриски развојни зони     | 733140 |
| 94 | 840-07321 | приходи остварени при отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кои се приход на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони                                                                                            | 733141 |
| 95 | 840-07363 | приходи остварени од комунална техничка службеност (непотполна експропријација) на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија                                                                                                              | 733142 |
| 96 | 840-07379 | надомест за управување со отпад од пакување и кеси за транспорт на стоки                                                                                                                                                                                 | 718148 |
| 97 | 840-07384 | надомест за управување со отпадни батерии и акумулатори                                                                                                                                                                                                  | 718149 |
| 98 | 840-07407 | надомест за концесии за користење на аеродроми                                                                                                                                                                                                           | 733143 |
| 99 | 840-07412 | надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти                                                                                                                                                                                 | 733144 |

|     |           |                                                                                                                                     |        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 100 | 840-07428 | надомест за издавање на сертификат, дозвола и овластувања во надлежност на Управата за сигурност во железничкиот систем             | 724163 |
| 101 | 840-07433 | надоместок за проширена репродукција на шумите                                                                                      | 725969 |
| 102 | 840-07449 | камата за ненавремено платени јавни давачки во надлежност на Управата за јавни приходи                                              | 725934 |
| 103 | 840-07108 | надоместоци за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта                                                   | 725961 |
| 104 | 840-07454 | надоместок за издавање на согласност и одобрение за потврдување на бесправен објект или оранжерија изграден на земјоделско земјиште | 733145 |
| 105 | 840-07475 | надоместок за право на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Македонија                                  | 733146 |
| 106 | 840-07480 | надомест за концесии за користење на вода за производство на електрична енергија                                                    | 733147 |
| 107 | 840-07496 | надомест за концесии за користење на вода за производство на електрична енергија кој е приход на ЕЛС                                | 733148 |
| 108 | 840-07503 | надоместок за воспоставена службеност врз земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија                               | 733149 |
| 109 | 840-07519 | надоместок за управување со отпадна опрема                                                                                          | 718151 |
| 110 | 840-07524 | надоместок за стручна оцена (ревизија) на рударски проекти                                                                          | 718152 |

## II. ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ

### 9. Приходи на Фонд за здравствено осигурување на Македонија

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 843-00016 | дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување                                                                                                                                                          | 712211 |
| 2  | 843-00037 | придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица                                                                                                                                                              | 712213 |
| 3  | 843-00063 | придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работници кај лица кои вршат самостојна дејност                                                                                                                                                               | 712216 |
| 4  | 843-00084 | придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои вршат самостојна дејност                                                                                                                                                                                            | 712215 |
| 5  | 843-00058 | придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство, живинарство, пчеларство или риболов                                                                                                                                      | 712221 |
| 6  | 843-01905 | придонес за задолжително здравствено осигурување на корисниците на пензии и парични надоместоци според прописите на пензиското и инвалидското осигурување                                                                                                                        | 712512 |
| 7  | 843-00107 | придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица                                                                                                                                                                                                             | 712511 |
| 8  | 843-01926 | придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита                                                                                                                                                                                      | 712514 |
| 9  | 843-01947 | придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници (осигуреници кај странски работодавци или во служба во меѓународни мисии и организации, странски дипломатски и конзуларни претставништва, граѓани кои пристапиле кон задолжително здравствено осигурување) | 712222 |
| 10 | 843-01910 | средства за задолжително здравствено осигурување од Основниот Буџет                                                                                                                                                                                                              | 712513 |
| 11 | 843-00864 | придонес за здравствено осигурување за изминати години                                                                                                                                                                                                                           | 712223 |
| 12 | 843-01989 | приходи од наплата на participации                                                                                                                                                                                                                                               | 725946 |
| 13 | 843-01968 | приходи од надомест на штета                                                                                                                                                                                                                                                     | 725947 |
| 14 | 843-01973 | други приходи на Фондот за здравствено осигурување                                                                                                                                                                                                                               | 712225 |
| 15 | 843-00495 | камата за ненавремено плаќање на придонесите за здравствено осигурување                                                                                                                                                                                                          | 725948 |
| 16 | 843-00523 | придонес за задолжително здравствено осигурување по судски постапки                                                                                                                                                                                                              | 712226 |
| 17 | 843-00544 | 1% од бруто полисирана премија за задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица во и надвор од територијата на Република Македонија                                                            | 725967 |
| 18 | 843-00565 | други неданочни приходи на Фондот за здравствено осигурување на Македонија                                                                                                                                                                                                       | 725968 |
| 19 | 843-00570 | придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа                  | 712227 |

**10. Приходи на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија**

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 843-00128 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење                                                                                                                                                        | 712111 |
| 2  | 843-00149 | придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурување за работниците кај правни лица                                                                                                                                                                        | 712113 |
| 3  | 843-00203 | придонес од плати на вработени кај физички лица кои вршат самостојна дејност                                                                                                                                                                                 | 712114 |
| 4  | 843-00180 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување на физички лица што вршат самостојна дејност                                                                                                                                                                   | 712116 |
| 5  | 843-00196 | придонес за продолжено пензиско-инвалидско осигурување                                                                                                                                                                                                       | 712117 |
| 6  | 843-00112 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Агенцијата за вработување за невработени лица                                                                                                                                                     | 712411 |
| 7  | 843-00219 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување за боледување над 21 ден од Фондот за здравствено осигурување                                                                                                                                                  | 712412 |
| 8  | 843-00913 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и дипломатски и конзуларни претставништва                                                                                                         | 712121 |
| 9  | 843-00432 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување за изминати години                                                                                                                                                                                             | 712122 |
| 10 | 843-00448 | дивиденда по основ на акции стекнати од трансформацијата                                                                                                                                                                                                     | 734111 |
| 11 | 843-00890 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување на индивидуални земјоделци                                                                                                                                                                                     | 712124 |
| 12 | 843-00453 | приходи од продажба на удели, акции и други хартии од вредност                                                                                                                                                                                               | 771212 |
| 13 | 843-00411 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа ФПИОМ за корисниците на надоместоци по основ на инвалидност                                                                                                                                       | 712413 |
| 14 | 843-00469 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќаат Центарот за социјални работи за надоместок на плата за скратено работно време поради неа на хендикепирано дете                                                                                  | 712414 |
| 15 | 843-00502 | камата за ненавремено плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување                                                                                                                                                                            | 725949 |
| 16 | 843-00586 | придонес за пензиско и инвалидско осигурување од лица кои што остваруваат приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа, врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа | 712125 |

**11. Приходи на Агенцијата за вработување на Република Македонија**

|   |           |                                                                                                                           |        |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 843-00768 | придонес за вработување од плати на работниците од правни лица                                                            | 712311 |
| 2 | 843-00789 | придонес за вработување од плати на работниците вработени кај лица кои вршат самостојна дејност, односно кај физички лица | 712315 |
| 3 | 843-00747 | придонес за вработување што го уплатуваат работници на привремена работа во странство                                     | 712316 |
| 4 | 843-00635 | придонес за вработување за изминати години                                                                                | 712317 |
| 5 | 843-00518 | камата за ненавремено плаќање на придонесите за вработување                                                               | 725950 |

## Прилог 2

СПИСОК  
НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

| Реден број | Назив на општината  | Ознака на општината |
|------------|---------------------|---------------------|
| 1          | Арачиново           | 101                 |
| 2          | Берово              | 102                 |
| 3          | Битола              | 103                 |
| 4          | Богданци            | 104                 |
| 5          | Боговиње            | 105                 |
| 6          | Босилово            | 106                 |
| 7          | Брвеница            | 107                 |
| 8          | Валандово           | 108                 |
| 9          | Василево            | 109                 |
| 10         | Вевчани             | 110                 |
| 11         | Велес               | 111                 |
| 12         | Виница              | 112                 |
| 13         | Врапчиште           | 114                 |
| 14         | Гевгелија           | 115                 |
| 15         | Гостивар            | 116                 |
| 16         | Градско             | 117                 |
| 17         | Дебар               | 118                 |
| 18         | Дебарца             | 119                 |
| 19         | Делчево             | 120                 |
| 20         | Демир Капија        | 121                 |
| 21         | Демир Хисар         | 122                 |
| 22         | Дојран              | 123                 |
| 23         | Долнени             | 124                 |
| 24         | Желино              | 126                 |
| 25         | Зелениково          | 128                 |
| 26         | Зрновци             | 129                 |
| 27         | Илинден             | 130                 |
| 28         | Јегуновце           | 131                 |
| 29         | Кавадарци           | 132                 |
| 30         | Карбинци            | 133                 |
| 31         | Кичево              | 134                 |
| 32         | Конче               | 135                 |
| 33         | Кочани              | 136                 |
| 34         | Кратово             | 137                 |
| 35         | Крива Паланка       | 138                 |
| 36         | Кривогаштани        | 139                 |
| 37         | Крушево             | 140                 |
| 38         | Куманово            | 141                 |
| 39         | Липково             | 142                 |
| 40         | Лозово              | 143                 |
| 41         | Маврово и Ростуше   | 144                 |
| 42         | Македонски Брод     | 145                 |
| 43         | Македонска Каменица | 146                 |
| 44         | Могила              | 147                 |
| 45         | Неготино            | 148                 |
| 46         | Новаци              | 149                 |
| 47         | Ново Село           | 150                 |
| 48         | Охрид               | 152                 |
| 49         | Петровец            | 153                 |
| 50         | Пехчево             | 154                 |

|    |                     |     |
|----|---------------------|-----|
| 51 | Пласница            | 155 |
| 52 | Прилеп              | 156 |
| 53 | Пробиштип           | 157 |
| 54 | Радовиш             | 158 |
| 55 | Ранковце            | 159 |
| 56 | Ресен               | 160 |
| 57 | Росоман             | 161 |
| 58 | Старо Нагоричане    | 162 |
| 59 | Свети Николе        | 163 |
| 60 | Сопиште             | 164 |
| 61 | Струга              | 165 |
| 62 | Струмица            | 166 |
| 63 | Студеничани         | 167 |
| 64 | Теарце              | 168 |
| 65 | Тетово              | 169 |
| 66 | Центар Жупа         | 170 |
| 67 | Чашка               | 171 |
| 68 | Чешиново и Облешево | 172 |
| 69 | Чучер Сандево       | 173 |
| 70 | Штип                | 174 |
| 71 | Аеродром            | 175 |
| 72 | Бутел               | 176 |
| 73 | Гази Баба           | 177 |
| 74 | Ѓорче Петров        | 178 |
| 75 | Карпош              | 179 |
| 76 | Кисела Вода         | 180 |
| 77 | Сарај               | 181 |
| 78 | Центар              | 182 |
| 79 | Чаир                | 183 |
| 80 | Шуто Оризари        | 184 |
| 81 | Град Скопје         | 185 |

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 5749.

Врз основа на член 30 став (8) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА РАБОТАТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНАТА РАБОТА

#### Член 1

Со овој правилник се уредува работатата и организацијата на Комисијата за усогласување, како и начинот на нејзината работа.

#### Член 2

(1) Комисијата за усогласување (во натамошниот текст: Комисија), работи и одлучува на седница.

(2) Седницата ја свикнува и со неа претседава и раководи претседателот на Комисијата.

(3) На првата седница на Комисијата, членовите на Комисијата, од нивните редови, со мнозинство гласови избираат претседател на Комисијата.

(4) Административно техничките работи за Комисијата ги врши секретарот на Комисијата кој се именува од страна на директорот кој раководи со Управата за животната средина од редот на државните службеници.

#### Член 3

(1) Комисија работи во полн состав, со задолжително присуство на сите членови на Комисијата.

(2) На седницата на Комисијата покрај членовите на Комисијата присуствуваат секретарот на Комисијата, операторот, или овластен претставник од страна на операторот, како и претставник од стручниот орган кој е одговорен за предметот за утврдување на содржината и рокот за реализација на Планот за постигнување на техничките барања за заштита на животната средина.

(3) Претседателот на Комисијата заедно со секретарот на Комисијата го организира подготвувањето и доставувањето на писмени покани и материјали за седницата на Комисијата со која членовите, операторот, или овластеното лице од страна на операторот и претставникот на стручниот орган се известуваат за денот, времето и местото на одржување на седницата, најмалку три дена пред денот на нејзиното одржување.

(4) Претседателот на Комисијата заедно со секретарот на Комисијата ја закажува седницата телефонски или телеграфски.

(5) Седницата ја отвора претседателот на Комисијата, откако ќе констатира присуство на сите членови на Комисијата и на поканетите лица.

(6) Доколку на седницата не е присутен операторот или овластен претставник на операторот, претседателот на Комисијата ја презаказува седницата и за тоа ги известува странките.

(7) Во случај на одлагање на одржувањето на седницата на Комисијата, членовите на Комисијата и сите останати учесници во постапката се известуваат за денот и времето на одржување на одложената постапка, преку телефон, или усно на учесниците кои се присутствувале на седницата.

#### Член 4

(1) Комисијата може да утврдува и други факти и околности што се од значење за решавање на предметот, односно да се разреши некое претходно прашање, или да се обезбедат други доказни средства.

(2) Доколку е неопходно да се изведуваат или утврдуваат спорни докази, факти или околности што се битни за донесување на одлуката, Комисијата со заклучок ќе определи рок во кој треба да се обезбедат истите.

(3) Барањата на потребните списи, документи или дополнителни известувања и информации од став (1) од овој член ги потпишува претседателот на Комисијата.

#### Член 5

(1) Во текот на седницата на Комисијата, секој член на Комисијата може да постави прашања кои се битни за постигнување на согласност за донесување на одлука за отстранување на последиците од спорот.

(2) Одлуката за постигната согласност ја подготвува претседателот на Комисијата и заедно со присутните на седницата ја составува нејзината содржина и битните елементи.

(3) Одлуката за постигната согласност се доставува до операторот и стручниот орган во рок од три дена од денот на нејзиното донесување.

#### Член 6

(1) За целиот тек на седницата на Комисијата, како и нејзиниот исход се води записник.

(2) Записникот на седницата го води секретарот на Комисијата.

(3) Записниците, прилозите кон нив, донесените заклучоци и одлуки се заведуваат во евиденцијата на предметот за кој се формирала Комисијата.

(4) Записникот од седницата го потпишуваат Претседателот, другите членови на Комисијата и секретарот на Комисијата, како и претставникот на стручниот орган и операторот, или овластен претставник на операторот.

(5) Записникот од седницата се потпишува на секоја негова страница.

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-12488/1

12 декември 2014 година

Скопје

Министер за животна средина

и просторно планирање,

**Нурхан Изаири, с.р.**

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

5750.

### И С П Р А В К И

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за запишување на инфраструктурните објекти бр. 01-21321/1 од 5.12.2014 година објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 183/2014 на страница 66 направена е техничка грешка на крајот од Правилникот, наместо:

Бр. 01-21321/1  
15 декември 2014 година  
Скопје

треба да стои:

Бр. 01-21321/1  
5 декември 2014 година  
Скопје

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти бр. 01-21322/1 од 5.12.2014 година објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 183/2014 на страница 68 направена е техничка грешка на крајот од Правилникот, наместо:

Бр. 01-21322/1  
15 декември 2014 година  
Скопје

треба да стои:

Бр. 01-21322/1  
5 декември 2014 година  
Скопје

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5751.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 8 став 5, член 22 став 1 алинеја 16, член 43 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), член 43 став 1 и член 44 став 1, 2 и 3 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13) на седница одржана на ден 15.12.2014 година донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА  
ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА  
ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА  
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС**

1. Во одлуката УП1 бр11-21 од 03.06.2011 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас на Друштвото за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ ГАС“ ДООЕЛ Скопје, насловот на Одлуката се менува и гласи „Одлука за издавање лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“.

2. Во точката 1 од одлуката зборовите: „Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас“ се заменуваат со зборовите: „снабдување во краен случај со природен гас“.

3. Точката 2 се менува и гласи: „Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука.“

ден гас се утврдени во Прилог 1 „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас“ кој е составен дел на оваа одлука.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-21/11  
15 декември 2014 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

ПРИЛОГ 1

### ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ПРИРОДЕН ГАС

**1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштво за трговија „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Ул. Св.Кирил и Методиј бр.4, Центар – Скопје, Република Македонија.

**2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**  
Снабдување во краен случај со природен гас.

**3. Датум на издавање/менување на лиценцата:**  
15 декември 2014 година

**4. Период на важење на лиценцата:**  
10 години

**5. Датум до кога важи лиценцата:**  
03.06.2021 година

**6. Евидентен број на издадената лиценца:**  
ПГ-13.05.1/11.2/14

**7. Број на деловниот субјект -** 6681085

**8. Единствен даночен број -** 4080011519693

**9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас.

Како снабдување во краен случај со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета снабдување на потрошувачите во Република Македонија, приклучени на системот за пренос или дистрибуција на природен гас кои не склучиле договор со некој од снабдувачите со природен гас или ако нивните дотогашни снабдувачи престанале да ги исполнуваат обврските од договорите за снабдување.

**10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:**

Енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет и други услуги од операторите на преносниот и дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

**11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Енергетската дејност снабдување во краен случај со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Македонија.

**12. Општи обврски за носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори;
- обезбеди потребен преносен и/или дистрибутивен капацитет и други услуги од операторите на преносниот и дистрибутивниот систем, по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија;
- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаниот природен гас и услуги согласно Тарифниот систем за продажба на природен гас на потрошувачите што се снабдуваат преку него, врз основа на извршени мерења од страна на соодветните мрежни оператори, а во согласност со Правилата за снабдување во краен случај и соодветните Мрежни правила;
- изготвува биланси за потребите на своите потрошувачи и ги доставува до операторите на преносните и/или дистрибутивните системи, во согласност со соодветните Мрежни правила;
- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон потрошувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на природен гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на преносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на природен гас;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабдување во краен случај со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување во краен случај со природен гас;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

**13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе

обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

**14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината и
- комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

**15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување во краен случај со природен гас, склучени со потрошувачи.
- месечни извештаи за набавени и продадени количини на природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

**16. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**17. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог: Табела 1

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ПРИРОДЕН ГАС  
ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ГОДИНА**

| ИМЕ НА<br>ПОТРОШУВАЧ | ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ВО ТЕКОТ<br>НА МЕСЕЦОТ |             | ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ ОД<br>ПОЧЕТОК НА ГОДИНАТА |             |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                      | Планирано согласно<br>Договор              | Реализирано | Планирано согласно<br>Договор                 | Реализирано |
| 1.....               |                                            |             |                                               |             |
| 2.....               |                                            |             |                                               |             |
| 3.....               |                                            |             |                                               |             |
| 4.....               |                                            |             |                                               |             |
| 5.....               |                                            |             |                                               |             |
| <b>ВКУПНО</b>        |                                            |             |                                               |             |

(во м<sup>3</sup>)



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ъ Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД Ъ Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2014186